

Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата одржана на 24 декември 2020 година, врз основа на примена жалба од Истражувачка репортерска лабораторија (ИРЛ), ја донесе следната:

## ОДЛУКА

**Интернет – порталот „Експрес“, со текстот насловен „Нема демант: Владата признава дека Заев излажал“, го прекрши Кодексот на новинарите во членот 1.**



## ЖАЛБА

До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 10 декември 2020 година, Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ) поднесе жалба за текстот со наслов „Нема демант: Владата признава дека Заев излажал“, објавен на 6 декември 2020 година, на интернет – порталот „Експрес“ ([www.expres.mk](http://www.expres.mk)).

Во жалбата се наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување и незастапена втора страна, односно дека Кодексот на новинарите е прекршен во членот 1.

## ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ

Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на Комисијата за жалби, по приемот и разгледување на жалбата, стапи во контакт со интернет – порталот „Експрес“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Медиумот не одговори на наводите на жалбата.

## ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

Комисијата за жалби утврди дека жалбата е **ОСНОВАНА** и едногласно одлучи дека Кодексот на новинарите на Македонија е прекршен во членот 1.

**Член 1:** „Новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Новинарот треба да објавува точни, проверени информации и нема да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи. Доколку информацијата не може да се потврди, или станува збор за претпоставка, односно шпекулација, тоа треба да се каже и да се објави. Точноста на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно“.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА

На седницата на 24 декември 2020 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.

Комисијата, најнапред, заклучи дека текстот произлегува од јавниот интерес, но не и на начинот на кој е обработен. Текстот е едностран и не нуди целосна и објективна информација. Авторот, кој не е потпишан на текстот, изнесува лични ставови и заклучоци, базирајќи ги единствено на фактот дека македонската Влада не демантирала одреден новинарски текст, кој анализираше дека премиерот Заев наводно излажал за наводен договор во Комисијата за исторски прашања. Комисијата оцени дека тоа што Владата два дена не демантирала



одредена информација, по автоматизам, не значи и дека ја признала таквата информација и, во исто време, не може да биде аргумент медиумите да толкуваат одредени прашања според лично убедување. Таквиот аргумент може да биде оправдан единствено ако медиумот побарал мислење од Владата или од премиерот Заев, но не добил одговор. Комисијата, во случајов, не утврди дека порталот „Експрес“ воопшто се обидел да ја провери информацијата.

Оттука, членовите на Комисијата најдоа дека интернет порталот „Експрес“ го прекршил **членот 1** од Кодексот на новинарите, чија отстапка особено е нагласена во насловот и во следната реченица од текстот:

**„Македонската влада, одделот за пропаганда на премиерот и неговиот кабинет два дена не реагираат на текстот во кој се анализира дека Заев излажал за наведен договор во историската комисија по што од учебната 2021/2022. Со премолчувањето на владата, СДСМ и медиумскиот систем на Заев практично се признава дека Заев излажал.“**

Новинарот треба да обезбеди „втора страна“, односно да им даде можност на сите засегнати во новинарскиот производ да го кажат својот став. Ова особено во случаи кога новинарот изнесува сомневања или обвинувања или кога некој е предмет на напад и критика.

Проверката на податоците и точноста се морални императиви на новинарството, затоа новинарот е должен да ја провери информацијата од што е можно повеќе извори, а најмалку два меѓусебно неповрзани извора.

\* \* \*

Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.

Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Теофил Блажевски, Лилјана Пецова – Илиеска и Ердџан Ахмет.

**Се обврзува интернет – порталот „Експрес“ ([www.expres.mk](http://www.expres.mk)), во согласност со членот 18 од Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.**

Со почит,  
Совет за етика во медиумите на Македонија

Претседател на Комисијата за жалби  
Мирче Адамчевски

